

20151935344

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2015 година.

Бр. 08-5173/1
3 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Член 1

Во Законот за оружјето (“Службен весник на Република Македонија” број 7/2005, 47/2006, 42/2007, 86/2008, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13 и 152/15), во членот 14-б став 1 зборовите: „го спровело практичното оспособување на кандидатите за полагање на стручен испит.“ се заменуваат со зборовите: „технички го спроведува стручниот испит.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„На претседателот, членовите и нивните заменици во комисијата од ставот 2 на овој член, за секој спроведен стручен испит им следува паричен надоместок во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, кои се надоместуваат од овластеното правно лице. Надоместокот на годишно ниво не смее да го надмине износот од три просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика.“

Член 2

Во членот 14- г став 3 зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.

Во ставот 5 по зборот „одлучува“ се додаваат зборовите: „најмалку 30% од“, а по зборот „отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“.

Член 3

Во членот 14-д по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кандидатот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на стручниот испит, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Министерството за внатрешни работи и Јавниот радиодифузен сервис.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

По ставот 4 се додаваат четири нови става 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

„Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на стручниот испит.

Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на стручниот испит, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

АЕК во просторијата за полагање на стручниот испит инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

АЕК формира комисија составена од три члена, која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Министерството за внатрешни работи најдоцна во рок од 15 дена од спроведување на стручниот испит.“

Член 4

Во членот 14-ѓ став 3 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „при што се изрекува забрана за полагање на стручниот испит во траење од три години, за што Министерството за внатрешни работи донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Член 5

Во членот 14-з по ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

„Комисијата од ставот 3 на овој член се состанува по секој одржан стручен испит и врши ревизија на начинот на спроведување на стручниот испит, за што доставува извештај до министерот за внатрешни работи.

На претседателот, членовите и нивните заменици во комисијата од ставот 3 на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Министерството за внатрешни работи донесува решение.“

Член 6

Во членот 83-д се додаваат нови три става 2, 3 и 4, кои гласат:

„Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот (член 14-д став 5).

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претседателот, членовите и нивните заменици во комисијата од членот 14-б став 2 од овој закон ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 14-ѓ став 3 од овој закон.

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 14-ѓ став 3 од овој закон.

Глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претседателот, членовите и нивните заменици во комисијата од членот 14-з став 3 од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на стручниот испит, а тоа не го констатираат во извештајот до министерот за внатрешни работи.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.